

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 108 Год. LXVI

Петок, 13 август 2010

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2049. Решение од Министерството за транспорт и врски.....	2	2052. Правила за изменување на Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Скопје” – Скопје.....	3
2050. Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита.....	3	2053. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1”.....	4
2051. Исправка на Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.....	3	2054. Тарифник за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошка индустриска развојна зона.....	4
		Огласен дел.....	1-44

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 2049.

Врз основа на член 57 од Закон за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08), а во врска со член 34 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), министерот за транспорт и врски го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се дава ЈАВНО ОВЛАСТУВАЊЕ за извршување на работите за издавање на мемориски картички на правниот субјект СИЗ „Македонија Сообраќај“ АМЕРИТ од Скопје за период од 15 години почнувајќи од денот на објавување во Службен весник на Република Македонија, кое опфаќа: спроведување на постапка за издавање или одземање на картички, вклучувајќи го начинот на издавање на картичките, водење на евиденцијата од член 25 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09), издавање на податоците од евиденцијата и извршување на работи поврзани со генерирање на потребните електронски клучеви потребни за изработка на мемориските картички.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Министерството за транспорт и врски на Република Македонија објави јавен оглас за давање на јавно овластување за вршење на работите на издавање на мемориски картички, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ на 31 мај 2010 година и во дневните печатени весници „Време“ и „Financial Times“ на 01 јуни 2010 година. Времетраењето на јавниот оглас беше заклучно до 22 јуни 2010 година до 12:00 часот. На јавниот оглас се јавија три понудувачи кои своите барања ги доставија во пропишаниот рок. На отварањето на понудите по јавниот оглас беше констатирано:

- понудувач „Сеавус“ ДООЕЛ од Скопје, барање евидентирано под број 07-9342/1 на 22.06.2010 година во 11:20 часот. Понудена цена 36 евра, рок за почеток на извршувањето на јавното овластување 240 дена, број на работни часови во неделата 40, број на дополнителни начини на примање на барањата 6 и број на додатни начини за обезбедување на помош 11.

- понудувач „Цетис МКД“ ДООЕЛ од Скопје, барање евидентирано под број 07-9346/1 на 22.06.2010 година во 11:33 часот. Понудена цена 36,20 евра, рок за почеток на извршувањето на јавното овластување 21 дена, број на работни часови во неделата 164, број на дополнителни начини на примање на барањата 6 и број на додатни начини за обезбедување на помош 5.

- понудувач СИЗ „Македонија сообраќај“ АМЕРИТ од Скопје, барање евидентирано под број 07-9347/1 на 22.06.2010 година во 11:50 часот. Понудена цена 32 евра, рок за почеток на извршувањето на јавното овластување 38 дена, број на работни часови во неделата 168, број на дополнителни начини на примање на барањата 5 и број на додатни начини за обезбедување на помош 14.

Согласно член 33 став 1 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) јавниот оглас за јавно овластување за вршење на работите на издавање на мемориски картички го распишува Министерството за транспорт и врски.

Согласно член 33 став 2 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) јавниот оглас се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и во едно домашно и странско јавно гласило.

Согласно член 33 став 3 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) времетраењето на јавниот оглас не може да биде пократко од седум дена.

Согласно член 33 став 6 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) постапката за избор ја спроведува Комисија формирана од министерот за транспорт и врски која по спроведената постапка доставува предлог до министерот за транспорт и врски за избор на правно лице носител на јавното овластување.

Согласно член 33 став 7 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) постапката за избор ќе се спроведе и доколку на јавниот оглас барање достави и едно правно лице.

Согласно член 32 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) и објавениот јавен оглас, критериуми за избор на правно лице за давање на јавно овластување се:

- предвидените просечни трошоци за издавање на секоја картичка, со тоа што повеќе бодови се добиваат за пониски просечни трошоци;

- рок за започнување на вршење на работите за кои е овластен, со тоа што повеќе бодови се добиваат за понуден пократок рок и

- услови за давање на услугите кои се однесуваат на работното време со странки, начинот на поднесување барање за издавање на картички, помош и информирање на странките, со тоа што повеќе бодови се добиваат за подобри услови за работа со странките.

На состанокот одржан на 24.06.2010 година Комисијата формирана од министерот за транспорт и врски со решение број 07-6111/2 од 23.04.2010 година, изврши евалуација на доставените барања и го утврди следното:

- по спроведената евалуација на понудите Комисијата констатира дека согласно Меријата за избор на најдобра понуда дадени во глава 4 од Огласната документација, а во врска со критериумите за избор на правно лице за давање на јавно овластување од член 32 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај, понудувачот СИЗ Македонија сообраќај АМЕРИТ од Скопје, Република Македонија доби 100 бода и се јави како најповолен понудувач.

- другите две понуди беа доставени од правниот субјект-понудувач „Цетис МКД“ ДООЕЛ од Скопје за кој по спроведената евалуација, Комисијата констатира дека истиот доби 15 бода и правниот субјект-понудувач „Сеавус“ ДООЕЛ од Скопје за кој по спроведената евалуација, Комисијата констатира дека истиот доби 6 бода.

По извршената евалуација, а врз основа на бодирањето, Комисијата достави предлог до министерот за транспорт и врски евидентиран под број 07-9640/1 на

30.06.2010 година за избор на СИЗ „Македонија Сообраќај“ АМЕРИТ од Скопје како најповолен понудувач.

Со оглед на предходно кажаното, а во врска со член 34 од Закон за работното време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09) министерот за транспорт и врски одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на истото преку овој орган до Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на сообраќајот.

Жалбата се таксира со 250,00 денари административни такси.

Бр. 07-9668/1
1 јули 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2050.

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 92 и 96 од 2010 година, забележани се технички грешки, поради што се врши следната

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Во член 1, став 3 од Одлуката, услугата под реден број „РН2“, за која референтната цена од 47.000 се зголемува на 76.722 денари, погрешно е насловена „Зависен од респиратор“. Наместо тоа треба да стои „Зависен од аспиратор“.

Од Фондот за здравствено осигурување
на Македонија

2051.

Во Правилникот за овластувањата и начинот на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 105 од 2010 година, забележани се технички грешки, поради што се врши следната

ИСПРАВКА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИН НА РАБОТА НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Во Правилникот за овластувањата и начинот на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување се вршат следните исправки:

Во член 6 став 3 алинеја 2, по зборовите: „Директор на сектор контрола“, зборот „и“ се заменува со записка, по зборовите: „Директор на сектор фармација“ се додаваат зборовите: „и Директор на сектор за финансии“, а во вториот ред на алинејата, пред зборот „сектор“ се додава зборот „друг“.

Во став 3, став 4, став 5, став 6 и став 7 на член 14, по зборовите: „Сектор контрола“, се додава записка и зборовите: „односно Сектор фармација односно Сектор финансии“.

Во член 18 став 3, зборот „и“ по зборот „контрола“ се заменува со записка, а по зборовите: „Сектор фармација“ се брише точката и се додаваат зборовите „и директор на Сектор финансии“.

Од Фондот за здравствено осигурување
на Македонија

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2052.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје“ на ден 16.07.2010 година, донесе

ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Во Правилата за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „СКОПЈЕ“- Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/07 и 106/08), во насловот зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „СКОПЈЕ““ се заменуваат со зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „СКОПЈЕ 1““.

Член 2

Во членот 1 зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „Скопје““ се заменуваат со зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1““ и зборовите „ТИРЗ „СКОПЈЕ““ се заменуваат со зборовите „ТИРЗ „СКОПЈЕ 1““.

Член 3

Во членовите 3 и 9 став 2 зборот „Скопје“ се заменува со зборот „Скопје 1“.

Член 4

Во членот 10 став 1 зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „Скопје““ се заменува со зборовите „Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 1““.

Член 5

Тарифникот на основачот за надоместоци за извршени услуги на корисници, се заменува со нов Тарифник кој е даден во прилог и е составен дел на овие правила.

Член 6

Овие правила се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-910/9
16 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Миле Стојановски, с.р.

2053.

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ "СКОПЈЕ 1" на надоместоци за извршени услуги кон Корисниците на ТИРЗ "Скопје 1"

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Скопје 1" - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби, - надзор над спроведувањето на мерките за противпожарна заштита	6,20 MKD/m ²
2.	Влез, паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Скопје 1" - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземат возилата кои корисниците во зоната ги користат во секојдневните редовни активности т.е. за истите е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ "Скопје 1" од страна на ДТИРЗ	1.000,00 MKD по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 MKD
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ "Скопје 1"	
4.1.	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник (годишно)	700,00 MKD годишно
4.2.	Идентификациона привремена картичка за посетител	700,00 MKD годишно
4.3.	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4.	Идентификациона картичка за возило на корисник (годишно)	1000,00 MKD годишно
4.5.	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник (годишно)	1000,00 MKD годишно
4.6.	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7.	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (годишно)	1000,00 MKD годишно
4.8.	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт (годишно)	1000,00 MKD годишно

II

Обврската по надоместоците од овој Тарифник, Корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за ТИРЗ.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Скопје 1" од точката 2. на овој Тарифник се врши по избор на Корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

IV

Надоместоците на услугите од точките 1. и 4. се наплатуваат во рок од 8 дена од денот на доставување на фактурата, а надоместоците на услугите од точките 2. и 3. се наплатуваат авансно на приходната сметка на Дирекцијата за ТИРЗ.

Претседател
на Управен одбор,
Миле Стојановски, с.р.

2054.

Врз основа на член 12 став 2 точка 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Управниот одбор на Дирекцијата за ТИРЗ на својата педесет и девета седница одржана на 16.07.2010 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Годишен паушал за вкупната површина под закуп	3,10 MKD/m ²
2.	Поединечни услуги	
2.1.	Баране за Решение за отпочнување со работа на Корисник	200.000,00 MKD
2.2.	Жалба по Решение за престанок со работа на Корисник	62.000,00 MKD
2.3.	Баране за даночно ослободување	62.000,00 MKD
2.4.	Обработка на податоци по фактура со царинска декларација или друг соодветен документ по број на изготвени Записи за влез и излез во и од ТИРЗ	1.000,00 MKD/запис од ТИРЗ

II

1. Наплатата на годишниот паушал од точката 1 се врши авансно за календарска година (01. Јануари - 31. Декември), најдоцна до 01. Фебруари во тековната година на приходната сметката на Дирекцијата за ТИРЗ.

2. Наплатата на услугата од точката 1. за првата календарска година од закупот и наплатата на услугата од точката 2.1 се врши авансно пред Склучување на Договор за закуп на земјиште во ТИРЗ. Уплатата на средствата се врши на приходната сметката на Дирекцијата за ТИРЗ.

3. Пресметката и наплатата на услугата од точката 2.4 се врши збирно за сите записи за влез и излез во и од ТИРЗ доставени од Основачот на ТИРЗ за предходниот календарски месец, во рок од 8 дена од денот на доставување на фактурата.

4. Овој тарифник важи и за Оснивач на зона, кога тој се јавува и во својство на Корисник во истата зона.

5. Надоместоците од овој тарифник, се плаќаат од денот на склучување Договор за закуп во ТИРЗ.

6. Со денот на отпочнување на примена на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на Корисник на Технолошката индустриска развојна зона бр.УО-95/1 од 07.06.2007 година со измени и дополнувања бр.02-921/14 од 21.07.2008 година и бр.02-822/7 од 03.07.2009 година.

7. Овој тарифник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-910/7
16 јули 2010 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
претседател на УО,
Миле Стојановски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

